

400 kV далекувод Битола (МК) – Елбасан (АЛ)

*План за вклучување на заинтересирани страни во Македонија
Јуни 2015 година*

Содржина

1. Вовед	
2. Локација на проектот	
3. Барање за вклученост на заинтересираните страни	
3.1. Одредби за учество на јавноста во македонското законодавство	
3.2. Барања на ЕБОР	
4. Идентификација на заинтересираните страни и методи на комуникација со истите	
5. Преглед на досегашната вклученост на заинтересираните страни	
5.1. Активности на ангажирање на заинтересираните страни во текот на фазата на изработка на првичен нацрт на ОВЖССА	
5.2. Објавување на пакетот документи за ОВЖССА	
5.3. Комуникациски канали користени во текот на претходните објави на информации, консултации со јавноста и со заинтересираните страни.....	
5.4. Механизам за поплаки	
5.5. Сообразеност со ЕБОР БИ 10.....	
6. Планирано објавување на информации и консултации со јавноста	
7. Механизам за поплаки	
8. Контакт информации и одговорно лице на инвеститорот	
Додаток 1 – Мапа на проектот	
Додаток 2 - Регистар на заинтересирани страни и методи на комуникација	
Додаток 3 – Механизам за поплаки	
Додаток 4 – Преглед на минатите активности на вклученост на заинтересираните страни до октомври 2012	

1. Вовед

Овој план за вклучување на заинтересираните страни (ПВЗС) се однесува на проектот за изградба на 400 kV далновод (ДВ) во Македонија од Битола до македонско / албанската граница (и понатаму до Елбасан, Албанија), во понатамошниот текст: "Проектот".

Инвеститор на проектот е Македонскиот електропреносен систем оператор - МЕПСО (во понатамошниот текст: "Инвеститорот").

Намерата на проектот е да се изгради и да се стави во функција 400 kV далновод од Битола до македонско / албанска граница (и понатаму кон Елбасан, Албанија) и да се изгради и да се стави во функција нова 400/110 kV трафостаница во областа на Охрид. Проектот исто така вклучува активности за надградба на постојната трафостаница Битола 2 за да се овозможи приклучување на предложениот 400 kV далновод.


Предложениот далекувод ќе придонесе кон значително подобра и помоќна преносна мрежа во југо - западна Македонија, како и посигурно снабдување со електрична енергија и намалување на ограничувањата во снабдувањето со електрична енергија, што ќе овозможи натамошен економски развој во поширокиот проектен регион. Во регионален контекст, проектот ќе ја подобри сигурноста на регионалната мрежа и целокупната сигурност на снабдувањето, и треба да ги подобри оперативните прашања како што е стабилноста на системот. Исто така, ќе се подобри капацитетот на мрежата за пренос на очекуваниот енергетски товар и пораст на преносниот капацитет, поврзување на нови енергетски извори на Балканот. Покрај тоа, предложениот далновод ќе овозможи меѓусебна поддршка меѓу Македонија и Албанија за надополнување на енергетски видови (Албанија - хидро, Македонија - термални).

Овој план за вклучување на заинтересираните страни е изработен во согласност со Барањата за изведба (БИ) на ЕБОР, политиката на ЕБОР за информации од јавен карактер и најдобрите меѓународни практики, а со цел да се подобри процедурата за информирање на јавноста и заинтересираните страни¹. Тој ќе се ревидираат и ажурира на редовна основа во текот на целиот проект.

¹ "Заинтересирани страни" се поединци, група или организација која е засегната или може да биде засегната од последиците врз животната средина и / или социјалните последици на предложениот проект / активност; ова вклучува поединци / групи / организации кои изразуваат интерес за проектот / активноста и за учеството на тркалезни маси и дискусии и / или се во можност да влијаат на спроведувањето на проектот и / или активностите.

2. Локација на проектот

Предложениот коридор на далноводот поминува низ територијата на седум македонски општини: Новаци, Могила, Битола, Ресен, Охрид, Дебрца и Струга. Во оваа фаза не е позната фактичката локација на столбовите и трафостаницата, но МЕПСО предложи коридор со ширина од 500 метри којшто почнува од Битола, преку југозападните општини прикажани подолу до албанската граница. Овој коридор минува низ неколку шумски подрачја и земјоделски полиња, и внимателно ги заобикоува сите населени места и села по патот. Во моментот, МЕПСО е во процес на ангажирање на изведувачи за спроведување на деталниот проект и изградба на далноводот и 400/110 kV трафостаница. Локациите на столбовите и локацијата на трафостаницата ќе бидат потврдени во фазата на детален проект.



Слика 2.1 - Коридор на далноводот и преглед на засегнатите општини

Предложениот коридор на далноводот се наоѓа во југозападниот регион на Македонија. Тој поминува низ подрачја со различни географски карактеристики. Од својата почетна точка во рамната површина во областа Пелагонија, потоа преку ридските и планинските северни падини на планината Баба и Преспанската котлина навлегува во Струшко поле, и поминува на северната страна од Охридското Езеро и источниот долен раб на планината Јабланица.

Во принцип, предложениот коридор на далновод го следи, колку што е можно, коридорот на постојниот 110 kV ДВ Битола-Ресен-Охрид-Струга.

Почетната точка на далноводот е постојната трафостаница Битола 2 на МЕПСО, во месноста Тебалица во непосредна близина на термоелектраната (ТЕ) РЕК Битола.

Од ТС Битола 2, далноводот продолжува кон северо-запад, преку Пелагонија, избегнувајќи ги населените места во подрачјето (Добромири, Трн, Могила). На локалитетот Карамански Пат врти кон југо-запад, преминувајќи ги патиштата Битола-Прилеп и Битола-Кичево на планинскиот простор над селото Крклин. Од локалитетот Корија (во непосредна близина на патот Битола-Охрид на својата северна страна) предложениот коридор врти кон запад до точка во атарот на селото Гавато.

Во локалитетот Градиште, на јужните падини на планината Бигла, коридорот на далноводот свртува кон северозапад, следејќи го постојниот 110 kV далновод, заобикоувајќи ја населбата Сопотско и заобикоувајќи го градот Ресен. Понатаму кон север, ги избегнува селата Кривени, Лева Река, како и карстната област Крушје (водоснабдителни објекти за Ресен). Во атарот на селото Свиништа, далноводот врти во западна насока, заобикоувајќи ги селата Расино и Ливоишта и влегува во Струшко поле од страна на преминот на патот Охрид-Кичево. Во Струшко

поле, на локалитетот Вељо Поле, далноводот свртува кон југозапад и ги избегнува селата Волино и Мороишта.

На западниот раб на струшката област, на локалитетот Беличка Краста, предложениот далновод врти кон југ кон преминот со Албанија, на македонско-албанската граница (локалитетот Кафасан) по дното на источните падини на планината Јабланица. Ги избегнува селата Заграчани, Радолишта, Франгово и Мали Влај.

Карта на подрачјето на проектот со предложениот коридор на далноводот е дадена во Прилог 1. Дополнителни информации за проектот можат да се најдат во Нетехничкото резиме и дополнителната документација за Оцена на влијанијата врз животната средина и социјални аспекти.

Првичниот ПВЗС беше подготвен во октомври 2012 година и беше ажуриран во јуни 2015 година за да ги вклучи претходните активности за консултација и да предложи ажурирана програма за вклучување за претстојните фази на проектот. Претстојните фази вклучуваат детален проект на далноводот и изградба на столбовите, трафостаницата и поврзаната инфраструктура.

3. 3 Барања за вклучување на заинтересирани страни

3.1. Одредби за учество на јавноста во македонското законодавство

Учеството на јавноста во процесите за просторно планирање и заштита на животната средина во Македонија е регулирано со:

- Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во донесување на одлуките и пристап до правда за прашања поврзани со животната средина (Архуска конвенција), (Службен весник на РМ бр.40/99)

Архуската конвенција ја дава на јавноста права во врска со пристапот до информации, учество на јавноста и пристап до правдата во владините процеси на одлучување за прашања во врска со локална, национална и прекугранична животната средина. Таа се фокусира на интеракцијата помеѓу јавноста и јавните власти. Тоа е начин на подобрување на управувањето со животната средина, воведување на комуникативен и доверлив однос помеѓу граѓанското општество и властите и воведување на нив механизам создаден за да ги поттикне вредностите на учество на јавноста во процесот на донесување одлуки и гарантирање пристап до правдата: "управување-преку-објавување", кој води кон создавање на општество одговорно за заштита на животната средина. Архуската конвенција е ратификувана од страна на Македонија во 1999 година.

- Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10 и 18/11)

Со овој закон се уредува системот на просторниот и урбанистичкиот развој на Македонија, вклучувајќи ги и јавните информации и учество на јавноста во текот на процесот на развој и донесување на плански документи.

- Закон за животна средина (Службен весник бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11) и придружните подзаконски акти

Овој закон и придружните подзаконски акти ги утврдуваат барањата за спроведување на оценка на влијанието врз животната средина (ОВЖС) од јавни и приватни проекти кои би можеле да имаат значително влијание врз животната средина, пред издавање дозвола / одобрение за градба, кое се издава во форма на решение или согласност за реализација на проектот.

Законот исто така ги дефинира правилата и деталните процедури за вклучување на јавноста во процесот на донесување одлуки. Практично вклучување на јавноста се врши преку: а) објавување на информации на јавноста, б) учество на јавноста каде што јавноста може активно да биде вклучена во јавни дискусии и поднесување на писмено мислење во рамките на различни фази на постапката за ОВЖС и в) преку механизмот за пристап до правдата, кога јавноста може да влијае на донесување одлуки со поднесување на жалби до Суд или до второстепената комисија на Владата.

3.2. Барања на Европската банка за обнова и развој

Бидејќи Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) може да биде вклучена во финансирањето на проектот, мора да се исполнат најдобрите меѓународни практики и барања за вклучување на заинтересираните страни и јавни консултации како што е наведено во Политиката на ЕБОР за животната средина и социјалните аспекти од 2008 година. Принципите, барањата, методолошките и процедуралните аспекти на вклучување на засегнатите страни за проекти на ЕБОР од категорија "А", се детално опишани БИ10 "Објавување информации и вклучување на засегнати страни". БИ10 истакнува систематски пристап кон вклучувањето на заинтересираните страни кој им помага на клиентите да изградат и одржуваат конструктивен однос со своите засегнати страни, особено со локално засегнатите заедници (Табела 3.1).

Барања за изведба (БИ)	Опис
<p>БИ 10: Објавување на информации и вклучување на заинтересирани страни</p>	<p>ЕБОР смета дека засегнатите страни се суштински дел на добрите деловни практики и корпоративна општествена одговорност и начин за подобрување на квалитетот на проектите. Поконкретно, ефективното вклучување на заедницата е од суштинско значење за успешно управување со ризиците и влијанијата врз заедниците кои се засегнати од проектите, како и за постигнување на повеќе придобивки за заедницата.</p> <p><u>Вклучување на засегнатите страни</u> е континуиран процес кој вклучува (i) јавно објавување на соодветни информации од страна на клиентот со цел да се овозможат значајни консултации со засегнатите страни, (ii) осмислени консултации со потенцијално засегнатите страни и (iii) постапка или политика преку која луѓето можат да даваат коментари или поплаки. Овој процес треба да започне во најраната фаза на проектирање и да продолжи во текот на траењето на проектот.</p> <p>Ова БИ дава еден систематски пристап кон вклучувањето на заинтересираните страни кој им помага на клиентите да изградат и одржуваат, во тек на времето, конструктивен</p>

Табела 3.1 - Преглед на барањата од БИ 10

Накратко, како што е предложено од страна на МЕПСО, за овој проект ќе се применува следниот систем на вклучување на засегнатите страни:

- **Идентификација на групи на заинтересирани страни во проектот.**
Идентификација на заинтересирани страни, вклучувајќи ги особено оние кои би можеле да бидат засегнати од изградбата и работењето на трафостаницата и далноводот.
- **Процес на вклучување на заинтересираните страни и објавување информации.**
Во овој чекор, МЕПСО преку процес на објавување информации и значајни консултации ќе се осигури дека идентификуваните заинтересирани страни се соодветно вклучени во прашањата за животната средина и социјалните аспекти кои потенцијално би можеле да влијаат врз нив.

- **Значајни и разбирливи консултации.** Процесот на консултации ќе се базира на објавување на информации релевантни за проектот и активностите и работењето на МЕПСО. Процесот на консултации ќе биде спроведен на начин кој е инклузивен и културно соодветен за сите заинтересирани страни.
- **Механизам за поплаки.** Одржување на процес за поплаки преку кој јавноста и другите надворешни заинтересирани страни можат да искажат загриженоста, а овие поплаки ќе бидат обработени на брз и конзистентен начин.

Следните делови од овој документ го резимираат процесот како МЕПСО ги развивал своите системи за да биде во согласност со барањата за вклучување на засегнатите страни и какви активности се предлагаат за да се продолжи со таквата пракса и во иднина.

4. Идентификација на заинтересирани страни и методи на комуникација

Постојат неколку групи на луѓе и социјални групи кои се заинтересирани за проектот на различни нивоа. Овие може да се опишат како што следува:

- Луѓе, институции и индустрии кои ќе бидат директно или индиректно под влијание на проектот: жителите на селата во областа на проектот, засегнати сопственици на земјиште и станбен имот, засегнати корисници на земјиште и корисници на шумските ресурси, сопственици / оператори на постојната инфраструктура по должината на коридорот на далноводот.
- Луѓе и институции кои учествуваат во спроведувањето на проектот: ЕБОР, МЕПСО, вработените во МЕПСО, изведувачот(ите) и добавувачите на опрема.
- Луѓе и институции кои имаат можност да влијаат и да донесуваат одлуки за одредени елементи на проектот: локалните самоуправи (ЕЛС) управи и инспекторати, различни надлежни министерства и национални агенции, органите на УНЕСКО², и невладини организации.

Следнава табела ги претставува идентификуваните заинтересирани страни во согласност со погоре наведената класификација.

Заинтересирани страни кои ќе бидат директно или индиректно засегнати од проектот	Заинтересирани страни кои ќе учествуваат во спроведувањето на проектот	Заинтересирани страни кои можат да влијаат и да донесуваат одлуки за спроведувањето на проектот
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Жителите на општините, селата и заедниците каде ќе се поминува далноводот и придружната инфраструктура ▪ Сопствениците и корисниците на земјиштето по должината на коридорот на далноводот и локациите на инфраструктурните елементи ▪ Неформални сопственици на возила и сопственици на земјиште во коридорот на далноводот и инфраструктурните локации ▪ Жителите по должината транспортните патишта ▪ Македонската бизнис 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ЕБОР ▪ Други меѓународни финансиски институции ▪ Инвеститорот (МЕПСО) ▪ Вработените на инвеститорот (внатрешни заинтересирани страни) ▪ Градежни компании ▪ Вработени во градежни компании ▪ Добавувачи на опрема 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Министерство за животна средина и просторно планирање ▪ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ▪ Министерство за економија ▪ Министерство за транспорт и врски ▪ Министерство за труд и социјална политика ▪ Министерство за култура ▪ Државни агенции (животна средина, шумарство, енергетика, култура, итн) ▪ Локална самоуправа (ЛС) ▪ Локални инспекторати (комунални работи, животна средина, транспорт, итн.) ▪ Органите на УНЕСКО вклучувајќи и Светски биосферен резерват на

² Трасата на предложениот далновод поминува низ периферниот дел на светското природно и културно наследство - Охридскиот регион, и во Прекуграничниот преспанско - охридски резерват од светската биосферна мрежа на УНЕСКО.

заедница ▪ Оператори / сопственици на локалната инфраструктура (вода, цевоводи, патишта, итн.)		УНЕСКО ▪ НВО - здруженија на локално и национално ниво
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------

Табела 4.1 - Класификација на заинтересирани страни

Населените места најблиску до предложените коридор што е широк 500 метри, кои најверојатно ќе бидат засегнати од проектот. Овие населени места се прикажани во табелата 4.2 подолу на кои е покажана нивната оддалеченост од коридорот. Жителите на овие села имаат најголема веројатност да бидат погодени со откупот на земјиште за столбови, трафостаница и придружна инфраструктура. Активностите за консултација со жителите на овие села и надоместувањето ќе започне во текот на фазата на детален проект - проектирање за да се минимизираат влијанијата од откуп на земјиште со внимателен избор на локациите на столбовите. Дополнителни активности за консултации во врска со процесите на откуп на земјиштето ќе бидат организирани со засегнатите сопственици и корисници на земјиште.

Општина	Населено место	Население*	Оддалеченост од коридорот
Ресен	Сопотско	184	500m
	Кривени	25	400m
	Лева Река	54	600m
Дебарца	Волино	362	750m
	Мороишта	224	750m
Струга	Враништа	1174	> 1000m
	Долна Белица	693	> 1000m
	Заграчани	753	1000m
	Радолишта	1961	500m
	Франгово	1154	500m
	Мали Влај	61	750m
Новаци	Новаци	1054	>1000m
	Добромири	285	500m
Могила	Могила	472	>1000m
Битола	Трн	30	1000m
	Крклино	205	>1000m
	Кукуречани	1121	>1000m
	Братин Дол	154	>1000m
	Ротино	106	>2000m
	Цапари	422	>2000m
	Кажани	65	>1000m
	Гавато	111	600m

Табела 4.2 – Населени места кои се најблиску до предложениот коридор *податоци од пописот на население од 2002 година

Покрај сопствениците на земјиштето, многу е веројатно дека голем број легални и диви корисници на земјиште привремено може да го изгубат пристапот до егзистенција и екосистемските услуги во шумските подрачја. Шемите на користење на земјиштето за земјоделски цели можат лесно да се мапираат без оглед на легалните или дивите корисници на земјиште. Тимот забележа неколку обработени површини на наводно јавно земјиште. Услуги поврзани со шумскиот екосистем користат неколку населени места кои собираат дрва за огрев, лековите и други билки, печурки и плодови. Степенот до кој луѓето се потпираат на шумите може само да се процени во оваа фаза. Проектот само привремено ќе влијае на пристапот и по завршувањето на периодот на изградба шумата и нејзините „услуги“ ќе бидат повторно достапни. Дрвата и понатаму ќе растат по должината на коридорот, само што висината ќе

биде регулирана од безбедносни причини. Имаше недозволено пасење во шумските области и на земјиште во државна сопственост, особено по должината на границите на предложениот Национален Парк Јабланица. Сепак, може да се претпостави дека корисниците на пасишта живеат во населените места кои се наоѓаат во близина на засегнатите области, а со активностите за консултација тие ќе бидат успешно информирани за влијанијата од проектот.

Комуникацијата со месното население вдолж коридорот се одвива во тесна соработка со локалната самоуправа, вклучителна и за прашањето за користење на локалните јазици. Состаноците за консултација ќе се организираат во соработка со локалната самоуправа за да се обезбеди најголема достапност и пристап на луѓето во регионот.

Методи на комуникација

Во текот на подготовката на првичниот ПВЗС беа идентификувани разни комуникациски методи коишто ќе се користат како што е соодветно за секоја група на заинтересирани страни. Општо земено, клучните комуникациски канали ќе вклучуваат:

- Јавни состаноци
- Индивидуални состаноци
- Соопштенија во медиумите
- Обезбедување на општи информации за најавни табли на клучни јавни локации
- Редовна пошта / e-mail кореспонденција
Објавување на релевантни проектни информации на веб страната на МЕРСО (www.mepso.com.mk).

Регистарот и соодветните методи на комуникација за секој од овие заинтересирани страни се дадени во Прилог 2.

5. Преглед на вклучувањето на заинтересираните страни до денес

МЕПСО ги вклучи клучните заинтересирани страни за време на процесот за ОВЖССА. Посветено е внимание на идентификација на ранливите заинтересирани страни чиј живот и благосостојба би можеле да бидат засегнати од проектните активности. Ова вклучуваше голем број на средби со луѓе кои би можеле да бидат директно засегнати од проектот, вклучувајќи серија состаноци во периодот август - септември 2012 година, со претставници од сите засегнати општини и бројни индивидуални рурални населби во близина на предложениот коридор на далноводот. Во периодот од јули 2012 година до денес е спроведена целата национална процедура за одобрување на ОВЖССА која опфаќа и вклучување на сите заинтересирани страни.

5.1. *Активности за ангажирање на заинтересираните страни во текот на почетната фаза од нацрт ОВЖССА*

Во текот на фазите на утврдувањето на обемот и ОВЖССА, беа спроведени неколку активности за консултации со релевантните владини органи и министерства, општините Новаци, Могила, Битола, Ресен, Охрид, Дебрца и Струга и населените места кои се најблиску до предложениот коридор.

МЕПСО организираше посебни настани за консултација со експерти за биодиверзитетот со цел да се дискутира за разните влијанија на проектот врз вегетацијата и пределот и за соодветните мерки за ублажување на влијанијата, како и средби со НВОи на кои се дискутираше главно за влијанијата врз животната средина. За аспектите на загриженост во однос на земјоделството, наводнувањето, здравјето и безбедноста за време на фазите на изградбата и работење детално се дискутираше со жителите на селата кои се наоѓаат најблиску до коридорот од 500 метри што е избран за проектот. За информациите за надомест, снабдување со електрична енергија и сообраќајот поврзан со градежните активности како и управувањето со влијанијата, исто така, се дискутираше со заедниците кои се најблиску до коридорот. Прегледот на процесот на консултации со заинтересираните страни во текот на процесот на ОВЖССА е даден во Прилог 4.

Клучните заинтересирани страни ги искажаа своите ставови и загриженост во врска со:

(i) **Јавноста и засегнатите лица:**

- Откуп / експропријација на земјиште и надомест
- Ефект врз земјоделските активности и придружните практики за наводнување во одредени области по должината на коридорот (Пелагонија и Струшко поле)
- Изложеноста на електрични и магнетни полиња од оперативен далновод и трафостаница
- Непријатност поради градежни активности (дисперзија на прашина, бучава и сообраќај)
- Општите услови на снабдување со електрична енергија (придонес од предложениот проект кон подобрување на напонското ниво и безбедност / сигурност на снабдувањето со електрична енергија)

(ii) **(Општинските власти:**

- Аспекти на просторно и урбанистичко планирање (предложен коридор на ДВ наспроти постојните и планираните просторно / урбанистички планови)

(iii) **Невладини организации:**

- Визуелни и влијанија врз пределот
- Влијанија врз шумите и флората и фауната
- Влијанија врз заштитените подрачја

Активностите за консултации започнаа во 2012 година.

Првите консултации се одвиваа во периодот од август до октомври 2012 година. Оригиналниот ПВЗС беше финализиран во октомври 2012 година, веднаш по завршувањето на активностите за консултации, организирани од МЕПСО согласно барањата на ЕБОР (БИ10 од Политиката за животна средина и социјални аспекти, ЕБОР, 2008 година).

Во периодот од јули 2012 година до денес се спроведуваше постапката за ОВЖССА согласно националната регулатива, а во периодот април-мај 2014 година се одржаа јавните расправи за ОВЖССА. Министерство за животна средина и просторно планирање беше одговорно за организирање и документирање на јавните расправи, чии записници согласно националната регулатива се објавени на веб-страницата од Министерството за животна средина и просторно планирање.

5.2. Објавување на пакетот документи за ОВЖССА

Пакетот документи за ОВЖССА, вклучувајќи ја и Студијата за ОВЖССА (на македонски) со Нетехничкото резиме (НТР) на ОВЖССА, Планот за вклучување на заинтересираните страни (ПВЗС), како и Акциониот план за животната средина и социјалните аспекти (АПЖССА) (сите на англиски и македонски), и решенијата / дозволите за животната средина (на македонски) на барање беа достапни во печатени копии, на барање во:

- Министерство за животна средина и просторно планирање, бул. Гоце Делчев бб, (зграда на МРТВ, кат 10, 11 и 12)
- Канцеларии на засегнатите општини (види Прилог 2 - Табела 8 за адреси на канцеларии на градоначалници)
- Централните простории на МЕПСО во Скопје, на ул. Орце Николов бб, 1000 Скопје
- Канцелариите на ЕБОР во Скопје (Соравија Центар Скопје, 7-ми кат, Васил Ациларски бб, 1000 Скопје) и во Лондон (One Exchange Square, E14 8RP).

МЕПСО прифаќаше коментари на документите во период од 120 дена во согласност со барањата за објавување на ЕБОР. Подетални информации за објавувањето на пакетот документи за ОВЖССА и поврзаните активности за консултации се дадени во Прилог 4.

5.3. Канали на комуникација коишто се користеа во текот на претходното објавување на информации, при консултациите со јавноста и со заинтересираните страни

Општи информации кои ги сочинуваат најважните информации поврзани со постапката за ОВЖССА согласно националната регулатива и барањата согласно барањата на ЕБОР (БИ10 од Политиката за животна средина и социјални аспекти, ЕБОР, 2008 година) беа достапни на:

- Интернет страницата на МЕПСО (www.mepso.com.mk)
- Централата и локалните простории на МЕПСО
- На информативните табли во просториите на засегнатите општини (види Прилог 2 за адреси на канцеларии на градоначалници)
- Печатените медиуми и телевизии

Општи информации кои ги сочинуваат најважните информации поврзани со различни фази од развојот на проектот (проектирање, изградба и работење) ќе бидат достапни на:

- Интернет страницата на МЕПСО (www.mepso.com.mk)
- Централата и локалните простории на МЕПСО

- На информативните табли во просториите на засегнатите општини (види Прилог 2 за адреси на канцеларии на градоначалници)

Електронска верзија на ОВЖССА, како и на НТР, АПЖССА и овој ПВЗС се достапни на јавноста на веб-страниците на МЕПСО (www.mepso.com.mk), Министерството за животна средина и просторно планирање (www.moerrp.gov.mk) и ЕБОР (www.ebrd.com).

Останатите документи за преглед на проектот, како што се НТР, ПВЗС и АПЖССА е планирано да бидат достапни во печатена форма во канцелариите на засегнатите општини

5.4. Механизам за поплаки

Во првичниот ПВЗС што беше подготвен во 2012 година беше побаран Механизам за поплаки за проектот во согласност со барањата на ЕБОР. Во првичниот ПВЗС се правеше разлика помеѓу механизам за поплаки од надворешни заинтересирани страни, механизам за поплаки за вработените на МЕПСО и механизам за поплаки за вработените на изведувачите. Во согласност со претходниот ПВЗД воспоставен е механизам за поплаки од надворешни заинтересирани страни и за вработените на компанијата. МЕПСО е должен да спроведе механизам за поплаки за вработените кај изведувачите по завршувањето на активностите за набавки. Механизмот за поплаки е целосно функционален и достапен, а поплаки можат да се доставуваат на веб страницата, до кориснички услуги и по пошта.

5.5. Усогласеност со БИ 10 на ЕБОР

Активностите за консултации беа насочени кон сите засегнати и заинтересирани страни, вклучувајќи бројни владини и невладини организации. МЕПСО е должен да го почитува БИ 10 на ЕБОР PR 10 и ќе продолжи да организира консултации и активности со засегнатите страни во согласност со барањата содржани во овој ажуриран ПВЗС. Вклучувањето на заинтересираните страни и објавувањето на информации во текот на почетната фаза на ОВЖССА беше координирано и организирано од страна на МЕПСО согласно барањата на ЕБОР (БИ10 од Политиката за животна средина и социјални аспекти, ЕБОР, 2008 година). Во периодот од јули 2012 година до денес се спроведуваше постапката за ОВЖССА согласно националната регулатива, а во периодот април-мај 2014 година се одржаа јавните расправи за ОВЖССА. Министерство за животна средина и просторно планирање беше одговорно за организирање и документирање на јавните расправи, чии записници согласно националната регулатива се објавени на веб страната од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Информациите кои беа објавени се во согласност со барањата на ЕБОР, додека утврдените методи за објавување укажуваат на тоа дека сите засегнати и заинтересирани страни можат да пристапат до потребните информации за проектот, а исто така беа понудени и дополнителни начини за комуникација за оние кои се заинтересирани да добијат повеќе детали или за конкретни теми. Паралелно со активностите за објавување на информации функционираше и телефонски број до службата за кориснички услуги на МЕПСО, а за оние кои преферираат е-мејл комуникација беше достапен формулар за доставување коментари.

Беше воспоставен механизам за поплаки за надворешни заинтересирани страни во согласност со препораките од претходниот ПВЗС. МЕПСО потврди дека го воспоставиле механизмот за поплаки и се наведоа дека и формуларот за поплаки и нивниот интересен формулар се користат за евидентирање на поплаките.

6. Планирано објавување на информации и јавни консултации

Дополнителното вклучување на заинтересираните страни ќе се води според овој ажуриран План за вклучување на заинтересираните страни, со натамошен ангажман на луѓето кои се директно се засегнати од проектот, што е исто така опфатено во Рамката за откуп на земјиште и надомест, којшто беше подготвена во јуни 2015 година. Оваа Рамка ќе обезбеди сиот откуп на земјиште и други надоместоци да бидат во целосна согласност со македонските закони и со Барањето за изведба 5 на ЕБОР и дека за тоа ќе се дискутира со лицата кои се директно засегнати од откупот на земјиштето.

МЕПСО има намера да го спроведе проектот како пример на добра пракса на полето на изградба на далноводи и трафостаници, со цел да се вклучат заинтересираните страни и да се одржи добра комуникација во текот на траењето на проектот. Според овој пристап, целта на објавувањето на информации и комуникацијата со заинтересираните страни ќе биде:

- Да се обезбеди распоред и информации за заинтересираните страни за активностите кои ќе бидат превземени, заедно со механизмите за давање на повратни информации.
- Да се направи јавна заложба пред јавноста дека ќе се обезбедат најдобрите практики во однос на заштитата на животната средина и здравјето и безбедноста на луѓето, работниците и изведувачите.
- Да се обезбеди механизам за поплаки за јавноста, со цел да се соберат евентуалните негативни повратни информации и да се дејствува во коригирањето на причините кои може да доведат до негативно мислење за проектот.

Откако ќе бидат подготвени дополнителните документи за ОВЖССА, ќе бидат организиран состанокот на кој ќе бидат објавени тие документи во засегнатите општини и населени места. На овој начин ќе се осигури рано вклучување на заинтересираните страни пред фазата на проектирање, а луѓето постојано ќе бидат вклучени во активностите на заинтересираните страни.

Активностите за вклучување на заинтересираните страни ќе бидат објавени на веб страницата на МЕПСО, на веб страниците на засегнатите општини (види Прилог 2 за повеќе детали), преку соопштенија во локалните медиуми, брошури и информативни табли во селата и општинските згради.

Консултантот/проектант ќе започне со проектирање на локациите на столбовите по должината на коридорот широк 500 метри, и тогаш ќе бидат утврдени земјишните парцели и шумските површини кои ќе бидат навистина погодени од проектот. Кога е можно, ќе бидат избрани локации на земјиште во државна сопственост наместо парцели во приватна сопственост.

Во текот на фазата на изградба, преку инсталираните механизми во дополнителните документи како и постоечката законска регулатива за градба, ќе се одржува постојана комуникација со заинтересираните страни со цел да се информираат селата за очекуваниот сообраќај поврзан со градежните активности, непријатностите или други вознемирувања во областа.

Во табелата подолу е даден преглед на планираните претстојни активности за вклучување на заинтересираните страни кои ги опфаќаат фазата на детален проект и фазата на изградба.

Претстојни активности за вклучување на заинтересирани страни				
Група заинтересирани страни	Информации кои треба да се објават	Канали за објавување	Одговорен	Кога
Лица засегнати со откупот на земјиште	<p>РОЗН, НТР и ажурирано НТР (ажурирано по финализирањето на трасата на далноводот), ажурирани дополнителни документи, подигање на свеста за здравјето и безбедноста и земјоделските активности во текот и по изградбата, процеси за откуп на земјиште, механизам за поплаки</p> <p>Детални проекти и планирани локации за столбовите и трафостаницата Влијанија, временски рамки и непријатности од градежните активности</p>	<p>Конкретни состаноци со заедниците и Поединечни состаноци, состаноци за откуп на земјиште во согласност со објавената Рамка за откуп на земјиште и надомест (РОЗН).</p> <p>Обезбедување на општи информации за проектот, да се вклучи ажурираното НТР, по утврдувањето на предложената траса, локациите на столбовите и на пристапниот пат во деталниот проект.</p> <p>Состаноци со заинтересираните страни во секоја заедница (како дел од општото вклучување на заедниците, види подолу)</p> <p>Општи информативни брошури и табли, соопштенија во медиумите, огласни табли</p>	<p>МЕПСО</p> <p>Изведувач на градежни работи</p>	<p>Пред откупот на земјиштето</p> <p>Во текот на фазата на проектирање на детален проект</p> <p>Пред почетокот на градежните работи</p> <p>Редовни ажурирања во текот на изградбата</p>
Засегнати села кои се најблиску до коридорот	РОЗН, НТР, ажурирани дополнителни документи, подигање на	Официјални е-маил пораки или писма до претставниците на селата, во кои	<p>МЕПСО</p> <p>Изведувачот</p>	Во текот на фазата на проектирање на детален проект

	<p>свеста за здравјето и безбедноста, механизам за поплаки</p> <p>Детални проекти и планирани локации за столбовите и трафостаницата Влијанија, временски рамки и непријатности од градежните активности</p>	<p>е објаснет тековниот процес на консултации.</p> <p>Доставување на ажурирано НТР по предложените траса, столбови и пристапен пат во деталниот проект</p> <p>Состаноци со заинтересиранит е страни во секоја заедница, доколку е потребно.</p> <p>Општи информации за проектот кои вклучуваат информативни брошури и табли, соопштенија во медиумите, огласни табли</p>		<p>Пред почетокот на градежните работи</p> <p>Редовни ажурирања во текот на изградбата</p>
<p>Засегнати општини: Новаци, Могила, Битола, Ресен, Охрид, Дебрца, Струга</p>	<p>НТР, ажурирани дополнителни студии, механизам за поплаки</p> <p>Детални проекти и планирани локации за столбовите и трафостаницата</p>	<p>Официјални е-маил пораки до претставниците на општините, состаноци со заинтересиранит е страни</p>	<p>МЕПСО</p> <p>Изведувачот</p>	<p>Пред почетокот на градежните работи</p> <p>Редовни ажурирања во текот на изградбата</p>
<p>Пошироката јавност во подрачјето на проектот</p>	<p>НТР и ажурирано НТР, информации за проектот, информации за здравјето и безбедноста</p> <p>Информации за градежните активности</p>	<p>Огласни табли, соопштенија во медиумите</p>	<p>МЕПСО</p> <p>Изведувач на детален проект и градежни активности</p>	<p>Пред почетокот на градежните работи</p>
<p>Владини институции и министерства: животна средина и просторно планирање,</p>	<p>НТР, ажурирани дополнителни документи, информации за проектот</p> <p>Информации за</p>	<p>Официјална кореспонденција и состаноци, документи за дополнителните документи во печатена форма.</p>	<p>МЕПСО</p>	<p>Во текот на фазата на проектирање на детален проект</p> <p>Пред почетокот на градежните</p>

земјоделство, шумарство и водостопанство, економија, финансии, транспорт и врски	мерки за ублажување и влијанија од проектот Детални проекти и планирани локации за столбовите и трафостаницата			работи Редовни ажурирања во текот на изградбата
Канцеларија на УНЕСКО вклучувајќи и одговорност за Светското наследство на УНЕСКО и Светскиот биосферен резерват на УНЕСКО. Музеј на град Охрид	НТР, информации за проектот Детални проекти и планирани локации за столбовите и трафостаницата Влијанија на градежните работи врз подрачјата со титула светско наследство на УНЕСКО	Официјална кореспонденција, состаноци во текот на деталниот проект, службена документација. Конкретни состаноци со Музејот на Град Охрид кога предложените локации на столбовите и на пристапниот пат ќе бидат предложени во деталниот проект, со цел да се разгледаат во однос на мапата на локациите од светското наследство на УНЕСКО и други информации за локациите на светското наследство на УНЕСКО	МЕПСО Изведувач на детален проект	Во текот на фазата на проектирање на детален проект Пред почетокот на градежните работи Редовни ажурирања во текот на изградбата
Локални НВОи	НТР и документација за проектот, на барање	Телефон, е-маил, индивидуални состаноци	МЕПСО	Во секое време во текот на проектот, на барање
Меѓународни НВОи	НТР и документација за проектот, на барање	Телефон, е-маил, индивидуални состаноци	МЕПСО	Во секое време во текот на проектот, на барање

Табела 6.1 – Претстојни активности за вклучување на заинтересирани страни

7. Механизам за поплаки

МЕПСО ќе продолжи да спроведува механизам за поплаки, за да се осигури дека ќе одговори на какви било причини за загриженост и/или поплаки од надворешните заинтересирани страни. Преглед на процес на поплаки и формуларот за поплаки се дадени во Прилог 3. Ќе се користи следната индикативна временска рамка:

- Писмена потврда за прием на поплака: во рок од 5 дена од приемот на поплаката
- Предложено решение: во рок од 30 дена од приемот на поплаката.

Планираниот формулар за поплаки е даден во Прилог 3. Таквиот формулар на македонски ќе биде објавен на интернет страната на МЕПСО (www.mepso.gov.mk), заедно со опис на механизмот за одговор на поплаките. Поплаките ќе бидат доставени до надлежните органи во општините.

Поплаките може да се дадат анонимно, иако во тој случај страната која ја поднесува жалбата не може да добие директен одговор. Поплаките систематски ќе се собираат во датотека за поплаки за проектот која МЕПСО ќе ја ажурира секој месец. Датотеката за поплаки ќе содржи информации за лицето кое ја поднело поплаката, датумот на поднесување, детали за поплаката, преземени интерни постапки, каква било комуникација со засегнатото лице, решавањето на ова прашање и датумот на кој било решено.

Механизмот за поплаки на работниците ќе биде воспоставен за вработените во градежните фирми, како дел од општиот систем или одделно. Изведувачите на градежните работи ќе бидат информирани од страна на Инвеститорот за потребата од спроведување на механизам за поплаки за нивните вработени во согласност со барањата на ЕБОР.

8. Контакт информации на инвеститорот и одговорно лице

Инвеститор: Македонски електропреносен систем оператор (МЕПСО)

Поштенска адреса: Максим Горки бр.4, 1000 Скопје,
Тел.: + 389 (0)2 3 149 005 и + 389 (0)2 3149 040
Факс: + 389 (0)2 3 111 160
E-mail: info@mepso.com.mk

Одговорно лице за надгледување на соодветно спроведување на овој ПВЗС е:

АД МЕПСО, Скопје
Весна Дрејовска
ул . "Максим Горки" бр. 4 , 1000 Скопје;
Тел: 02 3149600 Факс : 02 3111 160
email: vesna.drejovska@mepso.com.mk

Прилог 2 - Регистар на заинтересирани страни и методи на комуникација

Во следниве табели се дадени утврдените заинтересирани страни и нивните податоци за контакт. Листата на заинтересирани страни ќе се ажурира и проширува согласно потребите и нивните податоци за контакт редовно ќе се ажурираат. Зачестеноста и методите за комуникација се ажурирани да ги одразуваат следните чекори од спроведувањето на проектот.

Заинтересирани страни / Населени места	Број на жители во населеното место ^{*)}	Метод на комуникација	
Жители на селата / заедниците каде што ќе се одвиваат активностите на проектот, вклучувајќи ги и селата што се засегнати со откупот на земјиште	Новаци	Еден состанок за објавување на информации за ажурираните дополнителни студии и планираната временска рамка за проектот Во текот на фазата на проектирање на детален проект: најмалку еден јавен состанок за консултација се организира во секое село, со користење на огласни табли и информативни брошури за ажурираните дополнителни студии, како и за ажурираното НТР во кое е подетално претставена трасата по деталниот проект. Соопштенија за проектот во медиумите, е-маил и телефонска комуникација. Во текот на изградбата: неделни ажурирани информации за градежните работи и можните влијанија, непријатности и вознемирувања, огласни табли, соопштенија во медиумите	
	- Новаци		1,054
	- Добромири		285
	Могила		
	- Могила		472
	Битола		
	- Трн		30
	- Крклино		205
	- Кукуречани		1,121
	- Братин дол		154
	- Ротино		106
	- Цапари		422
	- Кажани		65
	- Гавато		111
	Ресен		
	- Сопотско		184
	- Кривени		25
	- Лева Река		54
	Охрид		
	- Свиништа		63
	- Расино		8
	- Вапила		97
- Ливоишта	150		
Дебрца			
- Волино	362		
Струга			
- Мороишта	224		
- Враништа	1,174		
- Долна Белица	693		
- Заграчани	753		
- Радолишта	1,961		
- Франгово	1,154		
- Мали Влај	61		

Табела А2.1 - Идентификација на заинтересирани страни - населби по должината на предложениот далновод

^{*)} Извор: Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002

Заинтересирана страна	Метод на комуникација
Вработените на инвеститорот (МЕПСО)	Во согласност со правилата и процедурите за внатрешна комуникација на Инвеститорот
Градежни компании	Во согласност со правилата дадени во договорот меѓу Инвеститорот и градежните компании
Изведувачи и превозници	Во согласност со правилата дадени во договорот меѓу Инвеститорот и превозните компании

Табела А2.2 - Идентификацијата на заинтересирани страни кои учествуваат во спроведување на проектот

	Заинтересирана страна	Метод на комуникација
Министерства	Министерство за животна средина и просторно планирање бул. Гоце Делчев бб (МРТВ, 10-11-12 спрат) 1000 Скопје, Македонија Тел: (02) 3251-400; Факс: (02) 3220-165; email: infoeko@moepp.gov.mk	Официјални писма /кореспонденција Доставување на документација Поединечни состаноци
	Министерство за економија Јуриј Гагарин 15 1000 Скопје, Македонија Тел: 3093-408 Факс: 3084-472 www.economy.gov.mk	Официјални писма /кореспонденција Доставување на документација Поединечни состаноци
	Министерство за финансии Даме Груев 15 1000 Скопје, Македонија тел: (02) 3117-288 факс: (02) 3106-779 finance@finance.gov.mk	Официјални писма /кореспонденција Доставување на документација Поединечни состаноци
	Министерство за транспорт и врски Црвена скопска општина 4 1000 Скопје, Македонија тел: (02) 3145-497 факс: (02) 3126-228 e-mail: contact@mtc.gov.mk	Официјални писма /кореспонденција Доставување на документација Поединечни состаноци доколку е потребно
	Министерство за култура Гуро Гаковиќ 61 1000 Скопје, Македонија Тел: (02) 3240-600 Факс: (02) 3240-561 info@kultura.gov.mk www.kultura.gov.mk	Официјални писма /кореспонденција Доставување на документација Поединечни состаноци

			активности за цели на информирање во однос на влијанијата врз културното наследство во согласност со административните постапки
	Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Јуриј Гагарин 15 1000 Скопје, Македонија Тел: (02) 3134 477 Факс: (02) 3230 429 info@mzsv.gov.mk www.mzsv.gov.mk	Официјални писма /кореспонденција Доставување на документација Поединечни состаноци	објавување на ажурирани дополнителни документи, постојана комуникација согласно барањата на министерството и во согласност со административните постапки

Табела А2.3 - Идентификација на заинтересирани страни - клучно влијание и носители на одлуки / 1

Заинтересирани страна		Метод на комуникација	
Администрација на општините	<p>Општина Новаци Адреса: 7211 Новаци Телефон: + 389 47 203 060 Факс: +389 47 203 060 Web: www.opstinanovaci.gov.mk e-mail: novacio@mt.net.mk</p>	Состаноци за консултација Кореспонденција во врска со проектот Размена на информации Доставување на документација	Објавување на ажурирани дополнителни документи Најмалку еден почетен состанок пред фазата на проектирање на детален проект, Месечни ажурирања во текот на градежните активности во текот на фазата на изградба
	<p>Општина Могила Адреса: 7216 Могила Телефон : + 389 47 296 466 Факс: +389 47 296 360 Web: www.mogila.gov.mk e-mail: mogilaop@t-home</p>		
	<p>Општина Битола Адреса: Бул. Први Мај 61, 7000 Битола Телефон: + 389 47 234 234, Факс: + 389 47 238 723 Web: www.Битола.gov.mk e-mail: Битола@t-home.mk</p>		
	<p>Општина Ресен Адреса: Плоштад Маршал Тито 20, 7310 Ресен Телефон: + 389 47 454 450 Факс: + 389 47 452 200 Web: www.resen.gov.mk e-mail: resen@resen.gov.mk</p>		
	<p>Општина Охрид Адреса: Димитар Влахов бр.57 6000 Охрид Телефон:+389 46 262 492 Факс: + 389 46 262 545 Web: www.ohrid.gov.mk e-mail:protokol@ohrid.gov.mk</p>		
	<p>Општина Дебница Адреса: 6344 Белчишта Телефон: + 389 46 286 855 Факс: + 389 46 286 855 Web: www.debarca.gov.mk e-mail:belcista@t-home.mk</p>		
	<p>Општина Струга Адреса: Маршал Тито бб, 6330 Струга Телефон: + 389 46 781 223, 782 015 Факс: +389 46 781 434 Web: www.struga.gov.mk e-mail: info@struga.gov.mk</p>		

Табела А2.4 - Идентификација на заинтересирани страни - клучно влијание и носители на одлуки / 2

	Заинтересирана страна	Метод на комуникација	
Национални агенции / тела	<p>Македонска Дирекција за заштита на животната средина бул. Гоце Делчев бб (МРТВ, 10-11-12 спрат) 1000 Скопје, Македонија Тел: (02) 3251-400; Факс: (02) 3220-165; email: infoeko@moepp.gov.mk</p>	<p>Официјални писма /кореспонденција</p> <p>Доставување на документација</p>	<p>објавување на ажурирани дополнителни и документи, постојана комуникација согласно барањата и во согласност со административните постапки</p>
	<p>Регулаторна агенција за енергетика Димитар Чуповски бб, 1000 Скопје, Македонија Тел: (02) 3233-580 Факс: (02) 3233-586 erc@erc.org.mk www.erc.org.mk</p>	<p>Официјални писма /кореспонденција</p> <p>Доставување на документација</p>	<p>објавување на ажурирани дополнителни и документи, постојана комуникација согласно барањата и во согласност со административните постапки</p>
	<p>Агенција за енергетика Орце Николов 68 1000 Скопје, Македонија Тел: (02) 3230-300 Факс: (02) 3230-300 ea@ea.gov.mk www.ea.gov.mk</p>	<p>Официјални писма /кореспонденција</p> <p>Доставување на документација</p>	<p>објавување на ажурирани дополнителни и документи, постојана комуникација согласно барањата и во согласност со административните постапки</p>
	<p>Канцеларија за заштита на културното наследство Ѓуро Ѓаковиќ 61 1000 Скопје, Македонија Тел: (02) 3289-703 Факс: (02) 3289-777 contact@uzkn.gov.mk www.uzkn.gov.mk</p>	<p>Официјални писма /кореспонденција</p> <p>Доставување на документација</p>	<p>објавување на ажурирани дополнителни документи Најмалку еден состанок во текот на фазата на проектирање на деталниот проект за цели на консултација во однос на влијанијата врз културното</p>

			наследство и мерките за ублажување Постојани консултации во текот на градежните активности за цели на информирање во однос на влијанијата врз културното наследство во согласност со административните постапки
	Агенција за просторно планирање Плоштад Македонија 1000 Скопје, Македонија Тел. / факс: (02) 3227-244 agencija@app.gov.mk www.app.gov.mk	Официјални писма /кореспонденција Доставување на документација	објавување на ажурирани дополнителни и документи, постојана комуникација согласно барањата и во согласност со административните постапки
УНЕСКО (и релевантни тела на УНЕСКО)	Дирекција на УНЕСКО (1) 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France (2) 1, rue Miollis 75732 Paris Cedex 15 France Телефон: + 33 1 45 68 10 00	Официјални писма /кореспонденција Извештаи во согласност со барањата на УНЕСКО	Во согласност со УНЕСКО објавување на ажурирани дополнителни документи Најмалку еден состанок во текот на фазата на проектирање на деталниот проект за цели на консултација во однос на влијанијата врз културното наследство и мерките за ублажување Постојани консултации во текот на градежните активности за цели на информирање во однос на влијанијата врз културното
	Светски биосферен резерват на УНЕСКО Охридско -преспански Прекуграничен резерват Канцеларија во Република Македонија СРЦ Атина Бојаци 6000 Охрид Република Македонија Телефон: +389-(0)75-263000 E-mail: dejpan11@gmail.com	Доставување на документација	

			наследство во согласност со административните постапки
Национална комисија на УНЕСКО	Национална комисија за УНЕСКО на Македонија Министерство за култура Ѓуро Ѓаковиќ 61 1000 Скопје, Македонија Тел: (02) 3240-600 Факс: (02) 3240-561 in-fo@kultura.gov.mk www.kultura.gov.mk	Официјални писма /кореспонденција Доставување на документација	објавување на ажурирани дополнителни документи Најмалку еден состанок во текот на фазата на проектирање на деталниот проект за цели на консултација во однос на влијанијата врз културното наследство и мерките за ублажување Постојани консултации во текот на градежните активности за цели на информирање во однос на влијанијата врз културното наследство во согласност со административните постапки

Табела А2.5 - Идентификација на заинтересирани страни - клучно влијание и носители на одлуки / 3


Име	Податоци за контакт	Метод на комуникација			
Движење на екологисти на Македонија (ДЕМ)	Васил Ѓоргов 39/6, 1000 Скопје Тел / факс: + 389 2 220 518 dem@dem.org.mk www.dem.org.mk	<input type="checkbox"/> Директни состаноци (и) <input type="checkbox"/> Јавни состаноци <input type="checkbox"/> Објавување на документација <input type="checkbox"/> Е-пошта / телефон	Информации за ажурираните дополнителни документи На барање во секое време почнувајќи од фазата на проектирање на детален проект		
Македонско еколошко друштво (МЕД)	Македонско еколошко друштво Бул. Владимир Назор бр.10, 1000 Скопје Македонија http://mes.org.mk/nov-sajt/ Тел: (02) 2402 773 Факс: (02) 2402 774 Моб: 078 393 436 contact@med.org.mk www.mes.org.mk				
Заштита на птици Македонија	Институт за таксономија на животните и екологија; Институт за биологија, Факултет за природни науки Гази Баба бб, 1000 Скопје Тел: 078/441-303 nikom88@yahoo.co.uk www.birdprotection.org.mk				
Биоеко	Бриселска 12, 1000 Скопје Тел: (0) 2 245-4572 / 307-3588 Факс: (0) 2 245-4572 / 307-7077 bioeco@unet.com.mk www.bioeco.org.mk				
Еко-свест - Центар за истражување на животната средина и информирање	Бул 11 Октомври 125/12, 1000 Скопје Тел: (02) 3217-247 Факс: (02) 3217-246 моб: 072 726-104 ana@bankwatch.org info@ekosvest.com.mk				
Македонски Зелен Центар	Коста Новаковиќ 1А/19, 1000 Скопје Тел / Факс: (02) 6132-432 Моб: 078 205 217 zeleni@zeleni.org.mk www.zeleni.org.mk				
Фронт 21/42	Орце Николов 83А, П.К. 22, 1000 Скопје Тел / Факс: (02) 3122-546 моб: 075 433-231 contact@front.org.mk www.front.org.mk				
	Кичевска 24, 7000 Битола				

Молика (Еколошко движење)	Тел: 047 / 232.469 Моб: 070/547-281 molika@t-home.mk		
Биосфера	Димо Хаџи Димов 3,7000 Битола Тел: 047/550 558 info@biosfera.org.mk www.biosfera.org.mk		

Табела А2.6 - Идентификација на заинтересирани страни - невладини организации

Невладините организации наведени во табелата беа идентификувани и контактирани / консултирани за време на ОВЖССА. Други невладини организации може да се идентификуваат во понатамошните фази на реализација на проектот.

Прилог 3 - Механизам за поплаки



Слика А3.1 - Дијаграм на обработка на поплаки

Формулар за поплаки на јавноста

МЕПСО Максим Горки бр.4, 1000 Скопје, Македонија Тел/факс: +389 2 3238 213; +389 2 3149811; info@mepso.com.mk		
Проект за 400kV далновод Елбасан (АЛ) – Битола (МК) ФОРМУЛАР ЗА ПОПЛАКИ НА ЈАВНОСТА		
Податоци за контакт на лицето кое доставува коментари или предлози Доколку е можно, ве молиме да го наведете вашето име, адреса и е-маил. Доколку сакате да останете анонимни, тоа не е проблем. Едноставно наведете АНОНИМНО во полето подолу. Вашата поплака ќе биде разгледана од страна на МЕПСО. Можете да пишувате на задната страна или на дополнителни страници. Не треба ги пополнувате сивите полиња од овој формулар. Тој служи за евидентирање на вашата поплака и за цели на одговарање на поплаката. Откако ќе го пополните формуларот, можете да го доставите по пошта, по факс, по е-маил до МЕПСО (видете податоци за контакт подолу)		
Име		
Адреса		
Телефон	Е-маил адреса	
Поплака во однос на спроведувањето на 400kV далноводот Елбасан - Битола		
Што се случило?		
Зошто тоа претставува проблем за Вас? Како тоа Ве вознемирува?		
Каде се случило?		
Кога се случило? Еднаш (датум) _____ Неколку пати (колку пати?) _____ Постојан проблем _____		
Што би сакале да се случи за да се подобри ситуацијата?		
На кој јазик сакате да Ве контактираме: <input type="checkbox"/> Македонски <input type="checkbox"/> Албански <input type="checkbox"/> Англиски		
СТАТУС НА ПОПЛАКАТА Како беше добиена поплаката: <input type="checkbox"/> Лично <input type="checkbox"/> По телефон <input type="checkbox"/> По пошта <input type="checkbox"/> По е-маил <input type="checkbox"/> Друго (ве молиме опишете).....		
Датум на евидентирање на поплаката:	Поплака број:	Евидентирана од:
Потребен е одговор Да/Не	Одговорно лице за подготовка на одговорот:	
Одговорот е испратен (датум):	Одговорот е евидентиран (датум):	

Слика А3.2 - Формулар за поплаки на јавноста за проектот

Прилог 4 – Преглед на претходни активности за вклучување на заинтересираните страни од 2012 година до денес

Во табелите подолу се дадени информации за активностите на заинтересираните страни кои беа спроведени во текот на првата фаза на ОВЖССА во периодот од 2012 година до денес.

За одржаните состаноци со сите засегнати страни во периодот август – октомври 2012 година кои ги организираше МЕПСО согласно барањата на ЕБОР (БИ10 од Политиката за животна средина и социјални аспекти, ЕБОР, 2008 година), во табелите е даден преглед на прашањата за кои се дискутираше и информациите кои беа објавени, како и за бројот на учесниците и организациите и селата коишто беа застапени на состаноците. МЕПСО беше одговорно за организирањето и документирањето на сите состаноци со заинтересираните страни во врска со оригиналниот ПВЗС кој беше финализиран во октомври 2012 година.

Информациите за состаноците беа објавени на веб страницата на МЕПСО, на веб страниците на релевантните општини, во соопштенија во медиумите и на огласни табли кои се користеа за да се поканат засегнатите лица да учествуваат на состаноците. Во овој додаток се собирали сите достапни информации и планови за вклучување на заинтересираните страни, кои беа вклучени во првичниот ПВЗС.

Првичната програма за објавување на ОВЖССА и активностите за вклучување на заинтересираните страни се прикажани во табелите во продолжение. Овие активности беа подготвени за цели на објавување на нацрт пакетот документи за ОВЖССА за коментари на јавноста и обезбедување патоказ за консултации со државните органи и клучните носители на одлуки во секторите за енергетика и животна средина.

Важно е да се наведе дека како резултат на културното значење на регионот на Охрид, беа спроведени претходни консултации со УНЕСКО, и таквите консултации ќе продолжат и во иднина, а беа консултирани и локални експерти за културното наследство (на пример, Музејот на Град Охрид) со цел да се осигури дека проектот нема да има значителни негативни влијанија врз културното наследство во целина, а особено врз културното наследство под заштита на УНЕСКО.

Во периодот од јули 2012 година до денес се спроведуваа и постапката за ОВЖССА согласно националната регулатива, а во периодот април-мај 2014 година се одржаа јавните расправи за ОВЖССА. Министерство за животна средина и просторно планирање беше одговорно за организирање и документирање на јавните расправи, чии записници согласно националната регулатива се објавени на веб страната од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Информациите за започнување и спроведување на постапката за ОВЖС беа објавени на веб страницата на МЕПСО, на веб страниците на релевантните општини и во соопштенија во медиумите. Во овој додаток се собирали сите достапни информации и планови за вклучување на заинтересираните страни, кои беа вклучени во постапката за ОВЖС спроведена согласно националната регулатива.

План на активности за објавување на пакет документи за ОВЖССА			
Заинтересирани страни	Како	Кога	Зошто
<ul style="list-style-type: none"> • Заинтересирани страни 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Јавни огласи <input type="checkbox"/> Интернет страни на: <ul style="list-style-type: none"> o ЕБОР: www.ebrd.com o МЕПСО: www.mepso.com.mk o Министерството за животна средина и просторно планирање: www.moerr.gov.mk o Засегнати општини: <ul style="list-style-type: none"> - Новаци: www.opstinanovaci.gov.mk - Могила: www.mogila.gov.mk - Битола: www.Битола.gov.mk - Ресен: www.resen.gov.mk - Охрид: www.ohrid.gov.mk - Дебрца: www.debarca.gov.mk - Струга: www.struga.gov.mk <input type="checkbox"/> Достапни печатени копии во просториите на МЕПСО, Министерството за животна средина и просторно планирање и канцелариите на засегнатите општини <input type="checkbox"/> Огласни табли во засегнатите заедници и во канцелариите градоначалникот на секоја засегната општина <input type="checkbox"/> Јавни средби на избрани локации по должината на предложениот далновод (во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање) <input type="checkbox"/> Состаноци со засегнатите институции (национална комисија на УНЕСКО, итн) <input type="checkbox"/> Состаноци со заинтересираните НВО 	<p>After project's ESIA disclosure:</p>	<p>Процес на јавни консултации за ОВЖССА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Барања на ЕБОР <p>Барања на македонската регулатива (формална процедура во согласност со националните прописи за ОВЖС)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Владини институции <input type="checkbox"/> Локални самоуправи 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Официјални писма <input type="checkbox"/> Доставување на релевантна проектна документација <input type="checkbox"/> Состаноци 	<p>Подготвителен период</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Да се добијат потребните дозволи од различни надлежни органи, вклучувајќи градежни дозволи

Табела А4.2 - Објавување на пакетот документи за ОВЖССА / 1

План на активности за објавување на пакет документи за ОВЖССА			
Заинтересирана страна	Како	Кога	Зошто
<ul style="list-style-type: none"> Засегнати населени места / сопственици на имот 	<ul style="list-style-type: none"> Состаноци со заедницата и поединечни средби со сопственици на имот Јавна објава во дневни весници Огласни табли во засегнати заедници 	Пред изградбата	<ul style="list-style-type: none"> Процес на откуп на земјиште и имот
<ul style="list-style-type: none"> Сите заинтересирани страни 	<ul style="list-style-type: none"> Јавна објава во дневни весници 	Почеток на градежни активности	<ul style="list-style-type: none"> Почеток на градежни активности
<ul style="list-style-type: none"> Инвеститор (МЕПСО) Релевантни владини институции / агенции Локални самоуправи 	<ul style="list-style-type: none"> Официјални писма Состаноци 	Во текот на градежните активности	<ul style="list-style-type: none"> Следење на напредокот /изведбата на градежните активности
<ul style="list-style-type: none"> Инвеститор (МЕПСО) Засегнати населени места / сопственици на имот 	<ul style="list-style-type: none"> Групни состаноци во простории на МЕПСО или на други соодветни локации Механизам за поплаки. 	Во текот на градежните активности	<ul style="list-style-type: none"> Разгледување на градежните активности Разгледување на загриженоста на засегнатите заинтересирани страни
<ul style="list-style-type: none"> Инвеститор (МЕПСО) Внатрешни заинтересирани страни и изведувачи 	<ul style="list-style-type: none"> Официјални писма Состаноци 	Во текот на градежните активности	<ul style="list-style-type: none"> Напредок на градежните активности
<ul style="list-style-type: none"> Инвеститор (МЕПСО) Релевантни владини институции / агенции Локални самоуправи Засегнати населени места 	<ul style="list-style-type: none"> Официјални писма Состаноци 	Пред периодот на пуштање во работа	<ul style="list-style-type: none"> Пуштање во работа на далноводот
<ul style="list-style-type: none"> Инвеститор (МЕПСО) Засегнати населени места 	<ul style="list-style-type: none"> Официјални писма Состаноци Механизам за поплаки. 	Во текот на периодот на работа	<ul style="list-style-type: none"> Било кое отворено прашање во врска со работењето на далноводот Секоја добиена поплака, жалба

Табела А4.3 -Објавување на пакетот документи за ОВЖССА / 2

Состанок/консултации	Присутни заинтересирани страни	Број на консултирани лица	Дискутиран и клучни прашања	Метод
Консултации со релевантни институции				
(1) Име: Министерство за животна средина и просторно планирање Место: Скопје Датум: 25.09.2012 Време: 10.00-11.00	* ИПФ Тим * МЕПСО * Претставници на министерството	(3)	<ul style="list-style-type: none"> Коридор на ДВ Клучни прашања за животната средина Делокруг на ОВЖССА <ul style="list-style-type: none"> Аспекти поврзани со УНЕСКО Постапка за ОВЖССА 	Официјален состанок
Консултации со засегнати општини				
(1) Име: Општина Новаци Место: Новаци Датум: 03.09.2012 Време: 14.00-15.00	* ИПФ Тим * МЕПСО * Претставници на министерството	(8)	<ul style="list-style-type: none"> Коридор на ДВ Клучни прашања за животната средина Делокруг на ОВЖССА <ul style="list-style-type: none"> Просторно и урбанистичко планирање / документи vis a vis предложениот коридор на ДВ Транспорт за при изградбата низ населени места Земјоделски активности vis a vis оперативниот ДВ 	Официјален состанок
(2) Име: Општина Могила Место: Могила Датум: 04.09.2012 Време: 11.00-12.00		(3)		Официјален состанок
(3) Име: Општина Битола Место: Битола Датум: 03.09.2012 Време: 11.00-13.30		(5)		Официјален состанок
(4) Име: Општина Ресен Место: Ресен Датум: 05.09.2012 Време: 11.00-13.00		(2)		Официјален состанок
(5) Име: Општина Охрид Место: Охрид Датум: 10.09.2012 Време: 12.00-13.30		(2)		Официјален состанок
(6) Име: Општина Дебрца Место: Дебрца Датум: 07.09.2012 Време: 11.00-13.00		(3)		Официјален состанок
(7) Име: Општина Струга Место: Струга Датум: 06.09.2012 Време: 10.00-12.00		(3)		Официјален состанок
Консултации со засегнати населени места во близина на далноводот				
(1) Име: Добромири (Новаци) Место: Добромири Датум: 03.09.2012	* ИПФ Тим * МЕПСО * Локално население	(5)	<ul style="list-style-type: none"> Коридор на ДВ Предлози за траса - детали / 	Интервју

Време: 17.00-18.00			промени • Клучни прашања за животната средина и социјалните аспекти • Мерки за ублажување • Надомест • Градежен транспорт преку земјоделски и станбени области • Земјоделски / активности за наводнување vis a vis оперативниот ДВ (Пелагонија и Струшко поле) • Снабдување со електрична енергија • Понатамошни консултации	
(2) Име: Могила (Могила) Место: Могила Датум: 03.09.2012 Време: 12.00-13.00		(5)		Интервју
(3) Име: Трн, Братин Дол, Цапари, Кажани, Ротино, Ѓавато (Битола) Место: Битола Датум: 04.09.2012 Време: 17.30-19.00		(10)		Интервју
(4) Име: Лева Река (Ресен) Место: Лева Река Датум: 05.09.2012 Време: 13.00-14.30		(3)		Интервју
(5) Име: Кривени (Ресен) Место: Кривени Датум: 05.09.2012 Време: 14.30-16.00		(7)		Интервју
(6) Име: Сопотско (Ресен) Место: Сопотско Датум: 05.09.2012 Време: 16.00-17.30		(2)		Интервју
(7) Име: Мислешево, Мороишта, Радолишта (Струга) Место: Струга Датум: 06.09.2012 Време: 13.00-14.00		(4)		Интервју
(8) Име: Волино (Дебрца) Место: Волино Датум: 07.09.2012 Време: 14.30-16.00		(3)		Интервју
(9) Име: Свиништа, Расино, Вапила, Ливоишта (Охрид) Место: Охрид Датум: 10.09.2012 Време: 14.00-16.00		(8)		Интервју

Консултации со НВО					
(1) Име: Македонско еколошко друштво (МЕД) Место: Скопје Датум: 17.05.2012 Време: 10.00-11.00	* ИПФ Тим * Претставници на НВО	(3)		Состанок	
(2) Име: Виоесо Место: Скопје Датум: 06.07.2012 Време: 10.00-11.30	* ИПФ Тим * Претставници на НВО	(2)		Состанок	
(3) Birdprotection Место: Скопје Датум: 27.09.2012 Време: 14.00-15.00	* ИПФ Тим * Претставници на НВО	(2)	<ul style="list-style-type: none"> • Алтернативен коридор на ДВ • Клучни прашања за животната средина и социјалните аспекти • Делокруг на ОВЖССА • Визуелни ефекти <ul style="list-style-type: none"> • Влијанијата врз шумите • Заштита на птиците • Мерки за ублажување <ul style="list-style-type: none"> • Понатамошни консултации 	Состанок	
(4) Име: НВО Пелагонија Место: Новаци Датум: 03.09.2012 Време: 15.00-15.30		(1)		Состанок	
(5) Име: НВО Могилка Место: Могила Датум: 04.09.2012 Време: 13.00-13.30		(2)		Состанок	
(6) Име: НВО: Молика, Биосфера и Еко-жена Место: Битола Датум: 04.09.2012 Време: 16.00-17.30	* ИПФ Тим * МЕПСО * Претставници на НВО	(4)		Состанок	
(7) НВО средба, Скопје НВО: Екосвест; Birdprotection; Македонско ентомолошко друштво. Место: Скопје Датум: 27.09.2012 Време: 12.00-14.00		(3)		<ul style="list-style-type: none"> • Коридор на ДВ <ul style="list-style-type: none"> • Клучни прашања за животната средина и социјалните аспекти • Делокруг на ОВЖССА <ul style="list-style-type: none"> • Понатамошни консултации 	Состанок

Консултации со научни институции и поединци (биодиверзитет)				
(1) Име: Проф. Љупчо Меловски Факултет за природни науки, институт за биологија и претседателот на МЕД Место: Скопје Датум: 16.05.2012 Време: 12.00	* ИПФ Тим	(1)	<ul style="list-style-type: none"> • Коридор на ДВ • Клучни прашања за биодиверзитетот и пејзажот • Заштитени подрачја • Делокруг на ОВЖССА • Мерки за ублажување 	Состанок
(2) Име: Проф Владо Матовски Факултет за природни науки, институт за биологија и член на Македонската академија на науките и уметностите Место: Скопје Датум: 16.05.2012 Време: 14.30h	* ИПФ Тим	(1)	<ul style="list-style-type: none"> • Коридор на ДВ • Клучни прашања за флора и вегетација • Делокруг на ОВЖССА • Мерки за ублажување 	Состанок
(3) Име: Д-р Светозар Петковски Музеј на природна историја Место: Скопје Датум: 06.07.2012 Време: 13.00	* ИПФ Тим	(1)	<ul style="list-style-type: none"> • Коридор на ДВ • Клучни прашања за биодиверзитетот • Делокруг на ОВЖССА • Мерки за ублажување 	Состанок
(4) Име: проф. Бранко Мицевски, Орнитолог Факултет за природни науки, Место: Скопје Датум: 27.09.2012 Време: 15.30h	* ИПФ Тим	(1)	<ul style="list-style-type: none"> • Коридор на ДВ • Клучни прашања за биодиверзитетот • Влијанија врз птичјата фауна • Делокруг на ОВЖССА • Мерки за ублажување 	

Табела А4.1 – Детали за состаноците со заинтересираните страни во текот на август - октомври 2012

Имплементација на процедурата за ОВЖССА по националната регулатива			
Чекор на постапката/Документ	Дата на доставување	Доставен до	Објавен во:
Известување со намера за Изградба на интерконективен надземен вод 400 kV ТС Битола 2 – македонско албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид и Листа на проверка за определување на обемот на ОВЖС	23.07.2012 дополнение- 19.10.2012	Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)	- дневни весници: Утрински весник и КОХА (09.11.2012) - објавено и на веб страната на МЖСПП и на МЕПСО
Решението за утврдување на потреба од оценка на влијанието врз животната средина на проектот	17.12.2012	МЕПСО од МЖСПП	- дневни весници: Нова Македонија и КОХА(20.12.2012)
Студијата за ОВЖС	05.12.2013	- МЖСПП - општините: Новаци, Могила, Битола, Ресен, Охрид, Дебарца и Струга.	- печатен примерок до МЖСПП и општините: Новаци, Могила, Битола, Ресен, Охрид, Дебарца и Струга.
Објава дека Студијата за ОВЖС (ESIA) за 400 kV ДВ ТС Битола 2 – македонско албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид е достапна на веб страната од МЖСПП и во сите 7 општини: Новаци, Могила, Битола, Ресен, Охрид, Дебарца и Струга.	05.03.2014	МЕПСО од МЖСПП	- весниците Нова Македонија и КОХА - објавена е Студијата на веб страната на МЖСПП, МЕПСО,
Објава на одржување на јавни расправи во 7-те општини	19-21.04.2014	- до сите 7 општини	- весниците Нова Македонија и КОХА
Одржани јавни расправи во општините Новаци и Битола	23.04.2014		- во електронските медиуми, печатените медиуми, локалните телевизии
Одржани јавни расправи во општините Могила и Ресен	30.04.2014		- во електронските медиуми, печатените медиуми, локалните телевизии
Одржани јавни расправи во општините Дебарца и Охрид	07.05.2014		- во електронските медиуми, печатените медиуми, локалните телевизии
Одржани јавни расправи во општините Струга	14.05.2014		- во електронските медиуми, печатените медиуми, локалните телевизии
Ревидирани записниците од јавните расправи изработени од МЖСПП	31.07.2014	МЖСПП	- на веб страната на МЖСПП
Писмо за дополнување на Студијата за ОВЖС врз основа на коментарите/предлозите доставени до МЖСПП	27.10.2014	МЕПСО од МЖСПП	
Финална Студија за ОВЖС за 400 kV ДВ ТС Битола 2 – македонско албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид (ESIA) Финален Акционен план (ESAP) Финално Нетехничко резиме (NTR)	05.02.2015	МЖСПП	- Објавени на веб страните на МЕПСО и МЖСПП

Извештај за соодветноста на Студијата за ОВЖС	04.07.2015	МЕПСО од МЖСПП	- Весниците Нова Македонија и КОХА

Табела А4.2 – Детали за Имплементација на процедурата за ОВЖССА по националната регулатива